

SHOOT,

Cousin,

SHOOT!

**Мали луѓе**



Лоша судбина на малите луѓе е што пола од нивната енергија ја трошат на тоа како да им угодат на големите мугали. А, ако погледнат малку подобро, ќе видат дека ниту се тие мали ниту големите се толку важни колку што им се чини.

Секој човек во себе носи своја хемија и своја судбина.

Што ќе биде од сето тоа, на крајот од краиштата, зависи од него. А он, самоосудениот мал човек, ден за ден живее дека му е направена неправда. А ако тој потроши пола живот за да им угоди на некои кои ги смета за големи, отиде животот бадијала. Плуш што на тие, божем големите, око не им трепнува за него. Кај малите народи, кои не градат самопочит, дисциплина и кретивност се повторува истото. Како и самоосудениот мал

човек и тие имаат постојано чувство дека им е направена неправда. Се гетоизираат себеси во тој филм.

Уште како прилично млад, на оние винилски плочи, го слушав, и запамтнв, Раде Шербетија кога рецитира:

На малите народи им се потребни големи поети. Малите глумци се расфрлаат со големи гестови. Малите театри играат историски теми..."

И така, ми остана тоа запаметено. До денесне. Мојот, македонски народ, за жал, се самоосудил себеси дека е мал народ. Постојано живее со чувство дека треба да им угоди на големите. Тоа ни е опсеесија. Дека ни е направена неправда. И патиме постојано поради тоа.

Кога би имале некој светол пример наоколу, можеби би било поинаку. Но, за жал, и Србите ја издржуваат истата самопресуда. Албанците, исто така. Тие пак, под филмот дека им е направена неправда, пукаат секаде каде што ги има ширејќи ја територијата под своја контрола на штета на сите други.

И тие, постојано, се трудат да им угодат на големите. Па пукаат и за нив. Кај Словенците, кај Австријците, кај Чесите... кои се, исто така, мали народи, како мојот народ не е така. Зошто е поинаку, е долга приказна. Но, поинаку е.

Само на мал народ може да му се случи трагикомедијата наречена Милчо Манчевски. Еден средноталентиран лик со натпросечен талент за манипулации. Аскетизам и склоност кон грабење туѓи пари. Особено ова последново.

Го познавам човекот од млади денови. Лош ученик, непримерен другар, тип што никогаш, ама баш никогаш, не ги плаќа пијачките во кафана, туку тоа за него мора да го направи некој друг. Шконтер, кој заглави свои соработници при снимањето на "Прашина", користејќи нивни мобили, за кои не ги плати сметките во висина на годишна плата. Јадно си отиде за Америка... Никогаш не практицирал вредности како пријатели, семејство, татковина, соработници... земал, товарел што се нашло наоколу и бегал. Направи еден добар филм, во 1994 година. "Пред дождот". Доби награда на фестивалот во Венеција. Никогаш потоа, иако направи три филма, ниту еден не презивка дури ни просечно внимание. Заклучно со последниот, "Мајки".

Како мал народ ние имаме потребни од големи поети. По секоја цена. Па така, од еден пристоеен филм како "Пред дождот" имавме потреба да создадеме легенда. Притоа, кај нас не ги пренесуваме критиките кои пишуваа дека филмот е просечен, со одлична фотографија и музика, и добра глума на Раде Шербетија... дека успехот го должи на воената и етничка тема на просторот на бивша Југославија... тема кон која, во тоа, време беа свртени сетските погледи и чекаа докази дека сме багра која ужива да се коле меѓусебно.

Не ми требаа ние со Александар Велики, Блаже Конески, Мартиновски или Личевски, со Леб и сол, Тоше или Каппино. Им треба доказ за нивните предрасуди дека ова овде е стока на која и треба цврста, и тоа нивна власт. И Милчо им го испорача. Особено со последниот филм, "Мајки".

Критиките дека Милчо Манчевски е добар за спотови, но филм е нешто друго... тоа не го пренесуваме во нашите весници. И, создадовме мит од човек кој не е тоа. Лажен мит кој никогаш, потоа, не се докажа себеси. Таа лажна легенда, Милчо Манчевски, направи уште три филма. Плуш еден обид за филм кога уште на стартот продуцентот го избрка од снимање, што е блам кој ретко им се случува на режисерите.

Ниту еден филм на Милчо, потоа, не беше дури ни просечен. А за сите филмови, и тоа без мислење, добиваше државни, македонски пари. Како и за последниот, "Мајки", за кој дојди итно и коубер свра. Филм од кој треба да се срами секој Македонец. Особено Македонка. Попримитивно претставени Македонци немам видено во ниту едно друго авторско дело. Блам.

Сега плаче дека не му давале повеќе пари. Море, марш од тука! За мои пари ќе ме блимираш пред цел свет?! Кога држава дава пари, треба да дава на млади таленти кои допра треба да се докажуваат и за национални теми од кои државата има интерес. Ако Милчо верува дека е толку добар, нека прави филм од свои или од пари на продуценти кои, види богати, не даваат пари за неговите филмови. Ако е толку добар, зошто мора да бара државни пари за лични теми?

Кога ќе заработи од филмот, тој не ја дели заработката со нас. Не. Парите ги става на своја сметка. И чека нова прилика.

Милчо не е ограбувач само на државната каса и на македонскиот углед. Тој е ограбувач и на македонската филмска историја. Поради него се заборава на Бранко Гапо, Столе Попов, Димитрие Османли, Љубиша Георгиевски, Кирил Ценеvски... луѓе кои имале номинација за Оскар, меѓународни награди. Публика.

Луѓе кои биле и луѓе и уметници. И од чии сцени не се срааме. Малите народи имаат потреба од големи поети. Да, ама Милчо е мал.

**Пишувач: Драган П. ЈАТАС**



**Милчо Манчевски - непријател на Власта?**

Вилана Секуловска

31.10.2010

Зошто власта се откажа од Милчо Манчевски? Зошто за неговиот филм „Мајки“ не сака да даде пари за промоција? Гостин воистината на А1 Телевизија беше Дарко Балезиќ, претседател на Филмовскиот фонд.



Последна притеска помеѓу Филмовскиот фонд и „Балезиќ филм продукација“. Тие е продуцентската куќа на Милчо Манчевски. Понатаму, заради тоа што на Манчевски реално му се потребен пари за да го промовира својот филм „Мајки“.

„Филмот „Мајки“ е поддржан и за промоција.

Се плаку паре?

„За Третиот доби мет награда еден за промоција. За промоцијата за Оскар, првиот круг добиваме 10.000 евра, првиот круг добиваме прво Европско филм промоцијата, сепак не на кој што е неопходен субвенција, земајќа како слага, паде што доаѓаат да го гледаат филмот во селото на интернационалниот филмовски мизет.

Филмовските работници велат дека е пренела сумата од 14.500 евра. Филмот е кандидат на Македонија за Оскар. Значи воистината да се кандидира или значајно воистината да се селам, да се даваат пари, ако за промоција толку малку пари се даваат? Тие се нивните аргументи.

„На таа тема извршиа разговор со колегите од соседните земји, од регионот. На пример Бугарија поддржашаа која ја дава за филмовски кандидат за Оскар е содржане во тронизите - филмовски кандидати да се вклучат до Америка и да се врати назад, и значајно плаќа.

„Сопственик на сценар, постојано користеа на колегите, времето назад и работбата на еден филмовски мизет, што е вклуча околу две до 2.500 евра.

Не знаме ли да се вклучат тва филмовски кандидати?

„Затоа колегите се првпат од неговите.

Значат кои се објаснуваат, зошто Милчо Манчевски е всушност забранет и ставен во филма,

**Навистина боли**

Став  
Жарко Трајановски

11.11.10  
12:34



Вистината боли - поентира Милчо Манчевски во „Мајки“. Боли кога тешат невин човек во полициска станица само затоа што бил наклеветен дека е манијак. Боли кога нема кој да ги закопа последните заборавени селани во бесплатните мариовски села. Боли прелпашеноста и сиромаштијата на кичевските мајки. Боли корупцираноста и неспособноста на македонските државни институции.

Баш не интересира како се чувствувале нашите „авистинолубиви“ политичари по гледањето на филмот „Мајки“. Почувствувала ли нешто министерката за внатрешни кога полицајците апсат и тешат невин човек? Како ли се чувствувал министерот за транспорт и врски кога „решето“ безнадежно шлајфува по калниот неасфалтиран селски пат? Што чувствувал министерот за труд и социјална политика кога именоштената бабичка се мачи да го симне мртвото тело на нејзиниот скаран брат по троните скалела? Како ли се чувствувал министерот за правда кога канарата се фокусира на трагичната кофа во затворот каде што „Или било убиство или самоубиство, трето нема“? Најпосле, како ли се чувствувал премиерот кога се видел себеси на партискиот мизет за Божезната „Преродба во 100 чехори“ додека кичевските мајки прелпашени седат дома, со црни мисли „која ќе биде следната“?

„Мајки“ не е обичен филм. „Мајки“ е обвинителен акт против Република Македонија

„Мајки“ не е обичен филм. „Мајки“ е обвинителен уметнички акт против Република Македонија. Обвинението грижливо се подготвува со секој кадар, а пресудата ја даваат мајките. Пресудата за негрижата на државата кон осамениите и заборавени старци е преточена во


**ЗА ВРЕВАТА ШТО СЕ КРЕНА ОКОЛУ МИЛЧО МАНЧЕВСКИ**



Просветителската позиција на оваа - или на која и да е друга - Влада, според која создавањето и меѓународното претставување на високата уметност е значаен чинител во обликувањето и во зацврстувањето на националниот идентитет, не е ништо необично, ниту „националистичко“ во лошата смисла на зборот. Тоа е политика на држава. Ниту е владина (иако Владата ја претставува Државата) ниту партиска (иако Владата, како и секоја друга, е составена од претставници на партии) и таква културна политика има секоја од земјите за кои велíme дека и’припаѓаат на групата од развиени демократии.

Кога уметникот добива статус на уметник од особено национално значење за исклучителниот придонес во културата на сопствената земја, претпоставувам, ова го доживува како признание од сопствената држава, а не како признание на определена политичка групација (нека биде таа наречена и „партија“), која ја претставува власта во дадениот момент. Не верувам дека секој британски уметник што ја добил титулата витез или дама од страна на кралицата бил или ќе стане ројалист, и дека со примањето на призначението имплицитно се изјаснува дека ја поддржува политиката и филозофијата на кралското семејство и на монархот на државата. Така, немам причина да мислам дека прифаќањето на можноста да работи што му беше дадена од страна на државата - која во нашата земја се доживува како привилегија и форма на специјално признание - во последните неколку години треба да се разбере како ситно или големо компромисерство од страна на Милчо Манчевски. Инвестирањето на државата во филмовите што овие неколку години ги направи Манчевски или неговото ангажирање да изработи наредени проекти се протокулва и се именуваше во нашата јавност како доделување титула на „државен режисер“. (Оваа етикета за Манчевски првпат ја слушнав од мои колеги од Грција во 2007; тогаш нивниот коментар дека Манчевски станува „државен уметник“ ме збуни затоа што се’ уште не знаев дека некој веќе му доделил или набрзо ќе му додели ваков статус. Сега знам, а последниве денови, чинам, знае и секој во државата што одвреме-навреме чита весник.)

Имам впечаток дека никој од учесниците во оваа наша јавност, независно од тоа на кој политички „клан“ му припаѓа, не ни помислува дека Манчевски можеби во овие „признајќија“ не видел партија, политичка структура или конкретни личности од власта - туку држава и нација кои го разбираат како една од „своите најзначајни културни инвестиции“. Јас, секако, не можам да тврдам дека знам, ниту, пак, можам да претпоставувам какво било разбирањето или доживувањето на Манчевски на овие гетови од државата - но за да претпоставам што било различно од штотуку изнесеното, треба да имам многу силна причина. Во „Сенки“ не гледам никакво уметничко послушничтво во однос на власта - темата ниту е национална ниту националистичка, најмалку пропагандистичка. Филмот се занимава со метафизичка тема, а референцата на „Егејците“ е маргинална, фуснота во филмот. (И белким смее да се спомне, а со тоа автоматски да не ве прогласат за националист?) „Мајки“ е филм кој е универзален и во проблематиката со која се занимава и во приодот. Филмот ни најмалку не е локален (ниту, пак, национален или националистички).



Со други зборови, копродуцирањето на неговите филмови од страна на државата не значеше дека Манчевски се обврзал да произведува естетика по нарачка и националистичка (или национална) пропаганда. Темите и стилот со кој ги работеше последните два филма не се својствени за „државен

уметник“ кој е послушник на власта.

Етикетата, пак, што веќе му беше прилепена ја искривоколчи перцепцијата на она што тој го порачува за историјата на својата земја во спловите „Македонија вечна“. Во нив не гледам никакво пренагласување на античкиот период од историјата на оваа земја - овој период е претставен исто толку колку и останатите значајни историски периоди. Конечно, јас можам секогаш да ја прогласам за темелно спорна тезата за чистото античкомакедонско потекло на современата македонска нација - и секогаш ја прогласувам за таква - но притоа не гледам зошто треба да претпоставувам дека оној што ја брани е зол политички опортунист. Значи, тезата со која не се согласувам е еден историски, а не партиски фантазам за потеклото на македонската нација (кој мнозинството го дели независно од политичката припадност). Нејсе, да се вратиме на спловите на Милчо Манчевски - тие праќаат порака дека античкиот период е дел од историјата на оваа земја, а тоа е точно. Антиката, не само македонска туку и хеленистичка (што е различно од македонска) и римска е дел и од историјата и од културното наследство на Македонија.

Уште повознемирувачко од ова етикетање е јавното жигосување на Милчо Манчевски од страна на медиуми што се декларираат како блиски до оние на власта. „Мајки“ е тежок филм со непријатна порака. Секако, пораката не е ништо од кое треба да се „срамат сите македонски жени“. Напротив, ова е филм за патријархалноста која во својата основа ја има темелната омраза кон жените (она што се нарекува мизогинија), а од кажаното во него треба да се срамат мажите што негуваат презир кон жените, а не обратно. Ова се мажи што се згадуваат од старите, грдите или самосвесните жени - од секоја жена која не може да биде предмет на нивната пубертетска мачоистичка сексуална фантазија. Овие мажи ги презираат жените кои се истрошени, уморни - мајки. Презирот се претвора во садизам, кој е изразен во досетки, секојдневно однесување полно со пораки кои за мажите остануваат незабележливи (па се исчудуваат на женските „хистерични“ реакции, навидум од ништо предизвикани), а за жените претставуваат низа дејствија (интонација, начин на обраќање, говорен и неговорен), кои не само што се јасно забележливи туку честопати се и болно доживевани.

Како и да е, сред сева оваа врева што настана околу Милчо Манчевски последниве денови, можам само да заклучам дека човекот кој до вчера имаше статус на национално богатство е изложен на удари од двата спротивставени политички табора, кои садистички уживаат во соборувањето на иконата, во чие градење до вчера и сами учествувале. Позицијата на независен интелектуалец или уметник се чини овде е невозможна, затоа што дури и да не избере да припаѓате на еден или на друг политички табора, јавноста ќе ве смести некаде - а вам не ви преостанува ништо друго освен да се помирите или да премолчите, затоа што колку и гласно да протестираате, никој нема да ве чуе.

**Катерина Колозова (Авторката е професор по филозофија и родови студии)**

Манчевски: Против корупција на душата со чесен однос кон себе и другите

Милчо Манчевски, во центарот на снимката, пред својот филмски проект „Мајки“ во Скопје. Манчевски е автор на филмот, а на снимката се гледаат некои од актерите. Манчевски е автор на филмот, а на снимката се гледаат некои од актерите. Манчевски е автор на филмот, а на снимката се гледаат некои од актерите.



Манчевски е автор на филмот, а на снимката се гледаат некои од актерите. Манчевски е автор на филмот, а на снимката се гледаат некои од актерите. Манчевски е автор на филмот, а на снимката се гледаат некои од актерите.



Манчевски е автор на филмот, а на снимката се гледаат некои од актерите. Манчевски е автор на филмот, а на снимката се гледаат некои од актерите. Манчевски е автор на филмот, а на снимката се гледаат некои од актерите.

Датум: 23.11.2010, 09:33

ЕДИТОРИЈАЛ

КОФА И ЗА МИЛЧО



Стигна кофа и за Милчо Манчевски. Според димензиите договорени во штабот на ждановистичкиот агитпроп, кофата е иста како онаа за Владо Таневски. Завиткана е само формално во новинарска хартија, а фактички е испорачана од Министерството на вистината (МНВ). Не сте чуле за МНВ? И не треба. Според правилата, само тоа треба да знае за вас.

Во земја со вакво демократско изобилие каква што е нашата, секој може да има свое мислење за разни луѓе, па и за филмскиот режисер Милчо Манчевски. Но, ако постои макар и трошка сомневање дека погрешно сте го процениле или прецениле, МНВ ќе ви помогне да се коригирате и правилно да се позиционирате. Во случајов, граѓаните кон Манчевски од денес треба да се однесуваат во согласност со следниве наоди на МНВ:

„...Трагикомедијата наречена Милчо Манчевски е средно-талентиран лик со натпросечен талент за манипулации... Лош ученик, непримерен другар, никогаш не си ги плаќал пијачките во кафеана, бил шакоутер кој заглавил соработници... Никогаш не практикувал вредности како што се пријатели, семејство, татковина... туку само товарел што се нашло и бегал...“

Дури и се' да е точно, дали забележувате дека сето ова нема никаква врска со уметноста што ја создава Манчевски? Но, ако преродбеничката естетика лабораториски докажала дека човек што не си ги плаќа пијачките не може да биде добар режисер, тоа треба да го прифатите како ноторен факт.

Со оглед на тоа колку долго Манчевски се вртеше на МТВ во кампањата „Знаењето е сила, знаењето е моќ“, прашувам за колку пари нашите деца секојдневно биле индоктринирани со примерот на еден толку „лош ученик“? Кој ќе ни го испере срамот што таков алатрид ни го направил и спотот „Македонија вечна“, за кој Владата тврдеше дека не' ставил во редот

SHOC Дневник ONLINE

на туристичките топ-дестинации? Кој му дозволи на човекот што толку многу не си ја сака татковината да го допре чувствителното „егејско прашање“ во филмот „Сенки“? Кој некритички со години го глорифицирал овој „талент за манипулации“?

Хм... Тоа е истото Министерство на вистината, кое смета дека со сумата што ја финансира автоматски ги купува и авторските души, но и правото да си нарачува филмски гоблени на тема „пастирска идила“, а не некакви „мајки“ кои забиваат шајки во преродбеничкиот обид реалноста да се прикаже поубава отколку што е. Манчевски, кој многу добро знае дека нема бесплатен ручек, сега ќе го плати големиот цех на своите мали компромиси - од времето кога во манир на антички поданик дозволи да го беатифицираат во „државен (субвенциониран и патриотски расположен) режисер“, за денес да стигне до титулата „отпадок“ поради филм некритички перцепиран како „антипатриотски“. Во земја во која уметноста се третира како помошен мотор на политиката, во која нема ни златна ни критичка средина, туку или си-или не си (со нив), постојат само два вида одликувања - ордени и кофи. На реноморирано македонски режисер, МНВ категорично му порача: „Море, марш од тука! За мои пари ќе ме бламираш пред цел свет!“

Манчевски е одличен режисер, но му забележувам што во своите ѕвездени моменти го игнорирал фактот дека во оваа земја, сепак, се знае кој е главниот режисер и по чие сценарио се снима овој црно-бел филм, во кој едни секогаш имаат позитивна, а други само негативна улога. Не е важно што бил и што е, Манчевски отсега ќе биде најголемиот негативец, а негативот на овој филм - најпродаваната „прашина“ в очи и пред дождот и по него.

Катерина Блажевска

## Тони Михајловски му порача на Милчо Манчевски: „П.ши го“!

15.09.2014 | 10:22

Ти се допаѓа оваа информација? Кликни



Причина за ваквата порача на Михајловски е интервјуто што го дал Манчевски за весникот „Капитал“.



Во интервјуто Манчевски меѓу другото вели: „Мислам дека оваа култура и традиција имаат свое богатство кое е дел од светската културна баштина и тоа треба да се афирмира. Има тука една друга работа. Мислам дека вистинското богатство на оваа култура суштински се разликува од она што вулгарниот малограѓански вкус го смета за наша културна баштина. Очигледно е дека вулгарниот малограѓанин се обидува да измисли историја, култура и традиција кои ниту постојат ниту постоеле, а се срами од својата вистинска богата традиција затоа што истата е рурална и различна од западните урнеци. Ова е тема за психолози и психијатри, а не за филозофи и уметници. Од каде оваа себе омраза? Кај нас често пати критериумот за вреднување е колку некое дело личи на некој странски кич.“ – рече Манчевски.

Izvini Te molam sto ti pisuvam i sto ti odzepam dragoceno vreme. Veruvam nema povekje..

Mu ja citam kolumnata на Latas.

Ova stvorenje go doupropasti ionaka macniot i peplosan zivot на zlatното dete Toshe Proeski i ne go ostavi poslednite meseci i nedeli да mu se poraduva на zemskite migovi. Go raznese со "komplimenti" дека е kriminalец, fraer bez pokritie, dolznik kon drzavata, kon vlasta, edno dve tri nedeli sekoj den на celi strani...iako se bese skroz obratno од vistinata.

Nikogas Toshe ne go imav videno potazen, porazocaran, poubien, poslednata sredba mu kazav nesto за stvorenjevo, ne mi odgovori, ama vekje mu procitav во ochi дека si ja posakuva smrtta, sto nabrzo nekoj mu ja dade kako nagrada, за да ne se machi povekje.

Den potoa stvorenjevo napisа tekst со hvalospevi во koj ni demistificira дека Toshe vsusnost go kaznil Bog поради vinata sto на lugjeto im ja donesol ljubovta, како Prometej ognот. Segа pak го koristi imeto на Toshe за да го donaoistri svojot krvav noz.

Ah, kako so istiot bi mu presudila во samo polovina sekunda.

Da ne dolzam, imam golema griza на sovest sto не Ti aplaudirav на "Majki", за prv pat во moјот zivot. Kazav i ua, за prv pat.

Gledam kolku filmot ti znaci. APLAUZOT го dobivas segа. I ne baram да me sfatis.

LOVE



Дома > Вести > Македонија > Намерна грешка на Манчевски во спотот „Македонија - вешта“?

## Намерна грешка на Манчевски во спотот „Македонија - вешта“?



Горан Момировски

25.12.2008

Спротивставени реакции во јавноста за промотивниот спот за Македонија направен од најдобриот македонски филмски режисер Милчо Манчевски.

Најголемиот дел од реакции за спотот објавени на веб сајтот на А1 се однесуваат на едностраниот презентирање на Македонија како исклучиво христијанска земја.

За дел од гледачите на А1, спорна е оригиналноста на приказната на спотот со сликовината, која ја има и во спотот за светска промоција на Грузија објавен на веб сајтот на YouTube во 2006.

Забелешки за спотот доаѓаат од сите краеве на Македонија кон не се застапени во спотот. Критиките се однесуваат пред се на доминантната позиција на Охрид во приказната во која се забележуваат и технички пропусти.

Во 13. секунда пред куќата во Велес јасно се гледаат заборавени рефлектори, а во 24. секунда во кадарот во кој се гледа момче, за кое се претпоставува дека е младниот Александар Македонски, се забележуваат технички недоследности.

Режисерот Манчевски во телефонска изјави за А1 вели дека спотот има современ естетски пристап или виртување на вниманието на самата изработка на спотови која централно место има пораката за себеповикување. Тој не го гледал спотот за Грузија, во според него нормално е да се слушаат споредби со него поради злате јазичи во Македонија.



Манчевски: Македонија есперо САНБИ

SHOOT,  
Cousin,  
SHOOT!



„Секој има право на свое мислење, маањци колку сакаш, ама едвај чекам маањците да седнат и да сработат самите нешто добро. Во почетокот на спотот, во отприлика една четвртина од секунда се појавува куќа во Велес и пред неа рефлектори, рефлекторите со кои работевме единствени се и тој кадар е намерно оставен во спотот“, изјави Милчо Манчевски, режисер за спотот.

„Това е дел од еден суштителен структуралистички пристап кон делото, кон уметноста, каде што малку се насочува гледачот да го забележи суштително и самиот процес на создавање на делото“, додале Манчевски.

Културот и академик Томе Серафимовски во Студио 2 вчера не беше воодушевен од последното уметничко дело на Манчевски.

„Јас имам страшни симпатии спрема неговото творештво, но овој спот, мене ми е многу жал, не ги исполни моите очекувања, меѓутоа она што е направено ми делува премногу, во старата античка историја се вели - дорски, оти дорските племиња биле најратоборни. Премногу дорски ми делува, премногу ратнички“, рече вчера за Студио 2 академик Томе Серафимовски.

Гледачите на А1 забележуваат и на фактот што секвенцата која се однесува на народната песна „Била на платно белеше“ не се случува на Охридското Езеро. Зад кадарот во оваа сцена јасно се гледа Големиот Остров или Змискиот Остров во Преспанското Езеро.

Според реакциите кои дојдоа до А1, навредени се и голем број гледачи на А1 од источна Македонија, Битола, Прилеп и други градови кои не се доволно застапени во спотот.

Од денеска овие инсерти со убавините на Македонија се емитуваат на „Си-Ен-Ен“ и на „Си-Ен-Ен Интернешнал“, а ќе биде адаптиран и на уште осум јазичи.

Спотот е во продукција на „Сенка филм“, финансиран од Владата и Министерството за култура со буџет од 190.000 евра.





Спотот за Македонија во себе има дорска, воинствена нишка

Томе Серафимовски, академикот го коментира видеозаписот на Манчевски

Мандии колку што сакаш, ама едвај чекам мандиите да седнат и да сработат нешто добро

Милчо Манчевски, режисерот одговара на бројните неповолни коментари за спотот за Македонија



Нема > Весте > Македонија > Јавна полемика за промотивниот спот на Манчевски

### Јавна полемика за промотивниот спот на Манчевски



Александра Нјалтова

30.12.2008

Предстои ми полемика за промотивниот спот за Македонија што го режирал Милчо Манчевски, а го финансирале Владата со 100.000 евра. Спотот е добар, но не одговара на целта да привлече туристи, вели Дарко Башкоски, новонабраниот директор на Филмскиот Фонд.

„Добар е спотот, дискутабилно е за него таргет групата на којшто е наменет. Од тоа што режирал дека тој спот е наменет за привлекување на туристи, мислам дека е промован таргет групата“, вели Дарко Башкоски.

Важно е да се биде самостоен кога се промовира државата - е ставот на министерката за култура Катерина Милоска.

„Битен е моментот што самит спот е вклопен кон промоција на Република Македонија и тука мораме да бидеме самостојни. Тоа е мој лично мислење, мене лично спотот ми остана силен впечаток“, рече министерка Елизабета Катева Милоска.

Архивистот Паско Кузмав, кој соработувал со Манчевски во изработката на спотот, смета дека спотот е совршен.

„На кого му смета тоа, на Македонците или на Грузија? Спотот е преработен за мене, револте сите индивидуално следам, па и јас кажувам, и во туристичка и во политичка и во уметничка и во секоја друга смисла“, вели Паско Кузмав, директор на Управу за културни спотови.

Презентот за спотот на Манчевски објавен на А1 предизвика многу спротивности реакции. Забележително се однесува на неговиот доминантен христијански карактер, наводните психички грешки и конфузна презентација за Македонија.



Дарко Башкоски е во него таргет групата на којшто е наменет



Катерина Милоска е преработен за мене... во секоја смисла



## Македонија вечна - плагијат?



Во спотот режиран од Милчо Манчевски, "Македонија - вечна", во 13. секунда се гледаат рефлекторите, а истиот е плагијат од спотот на Грузија, се коментарира кои вчера стигнаа на адресата на ВЕЧЕР.

Грузискиот спот, во кој се гледа сличноста со луѓето кои се појавуваат од книгата, може да се види на: [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

Спотот, наменет за туристичка промоција на нашата земја, веќе од вчера се прикажува на Си-ен-ен и на Си-ен-ен Интернешнал, а ќе продолжи со емитување и во други десетина земји, на уште осум јазици.

### ДПА: Спотот на Манчевски е утопија на Македонците

Спотот на Милчо Манчевски „Македонија вечна“ е со православна иконографија и не ја претставува реалноста, туку само културната утопија на Македонците. Спот што треба да ја презентира Македонија мора да има елементи на етнокултурниот идентитет и религијата и на другите етникуми во Македонија. Ова се забележките на ДПА за спотот, а наедно ја обвини и ДУИ дека се сервилни и не ги брани правата на Албанците.

Од ДУИ не сакаат да ги коментираат обвинувањата. Цевад Адени само рече дека што повеќе ДПА се занимава со нив, толку повеќе им растел рејтингот. Во првите две недели по промоцијата на спотот на Манчевски на интернет го виделе над 160.000 гледачи, а веб-страницата дневно ја посетуваат над 3.000 луѓе од 93 земји. Се емитува на шест меѓународни телевизии, а наскоро ќе почне да се прикажува уште во девет земји.

(И.Ц.)

## КОЈ ТРЕБА ДА СЕ ПЛАШИ ОД ПРАШИНАТА НА МИЛЧО МАНЧЕВСКИ

Тони би требало да се праша дали историјата ќе помни дека на Фејсбук го „обезглавил“ ставот на Манчевски за „Скопје 2014“ или историјата ќе запомни само дека утепал еден куп пцовки!

Владо Апостолов

Иако **Милчо Манчевски** директно не го спомнува проектот „Скопје 2014“, ниту, пак, конкретно му се обраќа на некој политичар, од неговото интервју во „Капитал“ јасно се чита дека ја критикува барокната епидемија. Вели дека вулгарниот малограѓанин се срами од својата вистинска историја бидејќи таа е рурална и со тоа различна од западните урнеци и затоа се обидува да измисли свои историја, култура и традиција, кои не постоеле.

За него ова е тема за психолози и за психијатри, а не за уметници и кога на овие реченици ќе го додадете неговиот фејсбук-пост, фотката од старата владина зграда и пораката RIP (почивај во мир), станува јасно дека Манчевски конечно го видел лудилото што го живееме.

Не сакам да му судам на режисерот зашто конечно сега прогледа, веројатно релацијата Скопје – Њујорк и не му дозволува вивисекција на „барокните“ политики, кои, ако секојдневно ги чувствувал на своја кожа, веројатно одамна ќе ја напишал дијагнозата на малограѓанинот.

Помнам дека неколкупати, прашан за „Скопје 2014“ ја менуваше темата и затгат на мегаломанскиот проект одговораше со контра-теза за урбаната мафија во Дебар Маало од времето на транзицијата.

Ние новинарите ја имаме „честа“ многу побрзо од другите да сфатиме какви се луѓето што ја водат државата и не поради тоа што сме најумни, ами зашто почесто контактираме со политичарите. Затоа, ако нам уште во 2009 ни беше јасно дека гаволот ја однел шегата, веројатно за Манчевски, кој не е секој ден во Скопје, требаше лудилото да се материјализира во барокна грдосија за да го види.

И ако Милчо поради ова не ми бил омилениот лик, филмот „Прашина“ ми е еден од фаворитите. Ми се допадна и „Пред дождот“, иако повеќе музиката отколку филмот, а „Сенки“, рака на срце, ме разочара. Меѓутоа, затоа „Мајки“ е филмувано новинарско ремек-дело со кое Манчевски ишамара доста умислени журналистички величини во Македонија.

Затоа се изненадив кога актерот Тони Михајловски „ничим иззаван“ реши да му се реваншира на Милчо, токму преку неговите дела. Немам намера да ја коментирам вулгарноста на популарниот Шанац, и тоа искрено не ме изненади, но она што ме фрапира е начинот на кој актерот ги опиша филмовите на Манчевски.

Неколкупати го препрочитував фејсбук-постот и просто не верувам дека еден актер може да каже дека „Прашина“ е филм во кој Милчо ни објаснил оти „каубоите нè спазиле од отоманското ропство и дека сме неспособни сами да се избориме за својата слобода...“

Филмот е далеку повеќе од една приказна за каубојци, војводи и Турци и сè си мислам оти на Михајловски тоа му е сосема јасно, знае дека филмот е посложена приказна со неколку слоеви и со повеќе пораки, меѓутоа само тој знае зошто филмот го претстави како епизода од некоја турска серија.

Меѓутоа, ако ова на Тони и на неговите пријатели по барок им е кристално јасно, повеќе од сигурен сум дека не ги сконтале баш сите пораки во „Прашина“.

Филмот почнува со црномурестиот провалник, кој влегува во еден стан и растура барајќи пари. Додека претура по фиоките, наоѓа стара фотографија од отоманско време, на која се гледа Тучин со фес, качен на коњ со подигната десна рака, а со левата се удира по челото. Подигнатата рака не му е целосна, му ја нема дланката – излегла од кадарот. Подолу во филмот режисерот ја разјаснува чудната композиција на фотографијата. Имено, Турчинот во десната рака ја држи пресечената глава на војводата и додека го чека блицот, по челото му лази мува, која ја утепува со левата рака.

Значи, во кадарот останало убиството на мувата, ама не влегла погибјата на војводата. Историјата запомнила дека Турчинот усмртил мува, но не и дека го обезглавил бунтовникот, и тоа пред очите на жената, која носи негово дете.

Ова е една од најмоќните метафори за историјата, барем јас така ја толкувам. Манчевски убаво им кажува на сите што претендираат да ја испишуваат историјата дека тоа не е нивна работа и оти времето е многу помоќно од нив.

Затоа Тони би требало да се праша дали историјата ќе помни дека на Фејсбук го „обезглавил“ ставот на Манчевски за „Скопје 2014“ или историјата ќе запомни само дека утепал еден куп пцовки! А слична дилема треба да си постават и тие што ни го донесоа барокот – треба да се прашаат дали историјата ќе ги помни како луѓето што ја обезглавија комунистичката Македонија или како тие што утепаа еден куп пари за стиропор.



**Мислам дека тоа вистинско богатство на оваа култура суштински се разликува од она што вулгарниот малограѓански вкус го смета за наша културна баштина. Очигледно е дека вулгарниот малограѓанин се обидува да измисли историја, култура и традиција кои ниту постојат, ниту постоеле, а се срами од својата вистинска богата традиција затоа што истата е рурална и различна од западните урнеци. Ова е тема за психолози и психијатри повеќе одшто тема за уметници или филозофи.**

Што се случува во турфилмовите? Многу ги срами и ги мислам дека тоа вистинско богатство на оваа култура суштински се разликува од она што вулгарниот малограѓански вкус го смета за наша културна баштина. Очигледно е дека вулгарниот малограѓанин се обидува да измисли историја, култура и традиција кои ниту постојат, ниту постоеле, а се срами од својата вистинска богата традиција затоа што истата е рурална и различна од западните урнеци. Ова е тема за психолози и психијатри повеќе одшто тема за уметници или филозофи.

## „Македонија вечна“ во „Њујорк тајмс“

Коментари (16)

### 1. Nikola od Sofija na 30.06.2009 во 15:55 напиша:

Abe A1 nesho svetov ve demantira. Barem ste dostojni shto gi prikazuvate pozitivnite reakcii od svetot vo vraska so (spored vas) najloshiot spot do sega napraven vo istorijata. Vi ostanuva ushte ednash da napravite debati so istite eksperti i da ni dadat objasnuvanje kade e problemot vo nas ili vo svetot.

I redno vreme e ednash da objavite komentar

### 2. Dimitar od Bitola na 30.06.2009 во 16:03 напиша:

E sega neka zastanat site Makedonci zad MAKEDONIJA, i neka se soedinat vo odbrana na naseto bitie, sto se predpostavuva sirum svet pod imeto MAKEDONIJA! Tolku pobrzu sto ke gi napustime "pregovorit" za naseto postoenje pod imeto Makedonija tolku podobro za nas! Nemozeme da bidime Makedonija i nesto drugo vo isto vreme!

### 3. bobo od ohrid na 30.06.2009 во 16:14 напиша:

Vazno da nie kritikuvame na sve živo so nekoj ke se potradi da napravi...Ocgledno drugite povejke go enat kvalitetot od nas samite

### 4. Nikola od Sofija na 30.06.2009 во 16:22 напиша:

Abe A1 nesho svetov ve demantira. Barem ste dostojni shto gi prikazuvate pozitivnite reakcii od svetot vo vraska so (spored vas) najloshiot spot do sega napraven vo istorijata. Vi ostanuva ushte ednash da napravite debati so istite eksperti i da ni dadat objasnuvanje kade e problemot vo nas ili vo svetot.

I redno vreme e ednash da objavite komentar

### 5. eni od germania na 30.06.2009 во 17:09 напиша:

super spot bravo koga gledam na satelitska mtv sekoe gledanje i slusanje taa ubava

### 17. sapo na 30.06.2009 во 23:24 напиша:

Спотот е добар, само замјата која ја представува е за никаде.

Замислете, некој, кој го видел спотот, навистина ќе дојде во Македонија, очекувајќи да види СТАРА КУЛТУРА, а ќе најде само стари губришта расфрлени низ цела земја и не ќе може да најде јавен НУЖНИК ако му треба.

Значи Македонија ВЕЧНА, како секогаш, МИЗЕРИЈА!

### 18. Бобин од Велес-Македонија на 01.07.2009 во 03:46 напиша:

Одличен спот браво со овој спот можам да кажам дека сум горд МАКЕДОНЕЦ и името му прилега "Македонија вечна" нека дознаат сите кој сме и дека оваа земја е стара мин. 3000год поздрав А1

### 19. Aleksandar od Cosenza на 01.07.2009 во 09:36 напиша:

aj sega neka prodolzat da jadat trici za Mancevski kolku bil los spotot.

### 20. Zoran od Bitola на 01.07.2009 во 11:35 напиша:

Jas ne mislam дека tie sto go kritikuvale spotot treba da se izvinat. Pa koj se tie prvo da go kritikuvaa spotot? Nekoi koi imaat snimano filmovi koi bile vo selekcija za Oskar ili reklami koi izlegle malku podaleku od Kafasan ili Novo Selo??? NE. Toa se nekoj samonareчени експерти од платните списoci на политичките partii а А1 не треба воопшто да се симнува на тоа ниво и да повикува samonareчени експерти да davaat ocenka за nesto за кое sto не gi бива? Treba да postoji zakon, на televizija да не mozat да davaat koj bilo i pod imeto да им pisat: Ekspert за \*\*\*\*\*.

A i на kraj kraeva, mislite дека на Milco go zaboле sto nekoj kopuci od Makedonija mu go kritikuvale spotot?

Makedonija vecna! ama so nea vecni za zal i kletite predavnici i prodaenci dusi.

nekoj makedonski novinar ke bide nominiran za Pulicerova nagrada kako Milcho sto bese за Oskar duri togas ke imate kredibilitet да kreirate takvo misljenje. A1 jasno mi e дека nema да го objavite komentarov ama тоа е pokazatel kolkovi се sansite nekoj od vasite novinari nekogas i да bide pomislen за Pulicerova nagrada. Pozdrav

### 11. Goran od Stip на 30.06.2009 во 19:22 напиша:

A1 kade vi se misterioznite takanareчени експерти koi veleа дека spotot bil katastrofa, ne znam за so se krijat barem да izlezat на vasata televizija i да se izvinat на Milco Mancevski за тоа so tolku mnogu go kritikuvaa.

### 12. batko od demir hisar на 30.06.2009 во 20:44 напиша:

vakvi spotovi mislam treba да ima povejke за да ja doznе svetot sto krie vo nejze i od koga datira nasata tatkovina REPUBLIKA MAKEDONIJA

### 13. Zoran od Skopje на 30.06.2009 во 20:34 напиша:

Сekogas placovci de A1 de cel svet vi e vinoven koj ukazuva i se sprotstavuva на antimakedonskata politika. Ako nekoj od vladata navistina i misli dobro на Makedonija neka gi sobere site ispereni pari od svoite dgebovi а i ovie veke isplanirani peralni та neka gi prasa albancite на sto се palat francuskite,germanskite i angliskite vlijatelni politicari t.e да gi vlozat vo nivnite tajni smetki kako barem uste edna/dve od ovie kreatori bi ne priznale pod vekovnoto nase ime Makedonija.

### 14. Љупка od Скопје на 30.06.2009 во 20:11 напиша:

Спотот е одличен, само штета што ниту еден медиум не му оддале признание како што заслужуваше. Тоа по некое правило се случува во Македонија. Некој Македонец ќе направи нешто добро, ама секогаш прво странците тоа го препознаваат. Тоа зборува многу за нас како нација. Не знаеме да ги почитуваме нашите таленти доволку некој од страна не покаже почит. Во некои од коментарите читам дека им пречи насловот Македонија-вечна. Е, не, требаше да биде Македонија променлива. Онаа непочит укажува и нешто друго-дека не знаеме да препознаеме нешто вредно. Какви ли ни се вредностите кога она што ни е пред нос не знаеме да го вреднуваме? Секоја чест за Милчо и само напред-независно дали заслужуваме или не, тој не промовира на многу достоин начин!

### 15. Oliver на 30.06.2009 во 19:42 напиша:

Ne se ni somnevam дека овој spot pobedil на nekoj natprevar за turisticki spot! Spotot e prekrasen i mn dobro ja pokazuva ubavata strana на Makedonija , moram да priznaam дека usm impresioniran, jas licno samiot се zanimavam vo oblasta на turizmot i ve ubeduvam дека оваа reklama ima dovolno kvalitet за да privleci поголем broj на turisti!



>  
>> Subject: spot Makedonija  
>> Date: Friday, December 26, 2008, 2:25 AM  
>  
> Ne dozvoluvaj da te nerviraat primitivcite!  
>



Message: commercial  
Thursday, January 15, 2009 10:44 AM  
From:  
"Pat \*\*\*\*\*"

This is one of the most beautiful TV spots that I have ever seen. It is a feast for the senses, and I could not resist telling you what a superb bit of film this is. Bravo!

Patricia \*\*\*\*\*

Myrtle Beach, South Carolina

Message: Your commercial on TV  
Thursday, January 22, 2009 9:49 PM  
From: "Glenn and Val \*\*\*\*\*"  
To:

Hello there,

My husband and I just saw your television commercial for the first time. We were entranced and wondering what it was all about!  
It was sensational and very effective. Intriguing to say the least!

I jumped up right away to your well proclaimed website (from the commercial) to let you know that you did a great job on the presentation of both the commercial, and as I see here, the website too. I think it's important to get feedback on new work and great effort. I hope we can make it over there for a visit very soon.

Congratulations! Valerie and Glenn \*\*\*\*\*

Monday, December 29, 2008 3:51 AM  
Milcho ,  
Chestitam za spotot. Navistina e super - nikakvi zabeleski-  
naprotiv....

I ej Milcho, vrvaj si po patot, ne slusaj zlobnici, na tvoja strana vistinata a so tebe tie sto te sakaat. I se dodeka ima makar i eden sto e covek vo ovie momenti - ne ti mozat nisto ni tebe ni nam i svetot nema da propadne

Wednesday, December 31, 2008 8:11 AM

Preplasena sum od beskorisni, beznadezni, bezobrazni obidi vo glutnica od histericno "gladni usti", ama prapotomci na svetot, prvi pred site, samo posle amebite, zagubeni vo imitirana konfekcija, zosto traenjeto na preminot niz koj kinisavme, go izmesavme so bskonecnost! Ni precat prasinite i senkite! Za da im izbegame, sopstvenoto prepoznavanje go smetame za plagijjat, diletantizam i sto li uste ne! Prostete mi, sakav samo da go zamolam Milcho da ostane takov kakov sto e, oti e retkost i za mene NADEZ deka ne sme urnisale se!  
Iskreno,





на 05/02 2013 г. во 19:50 часот

Поентата на Милчо беше дека не е ничив апологет и покрај тоа што во време на оваа влада ја доби и титулата културен амбасадор и снимаше реклами за Macedonia Timeless, тој не се покори на политичарите и го снимил "Мајки" каде има прилично дебела критика за повеќе работи од нашето општество. Експресно беше "казнет", за "Мајки" му беа скратени предвидените финансии за промоција на филмот по светските фестивали, па го оставија сам да се снаоѓа околу тоа.

Тој ни е еден од ретките прави интелектуалци кои за се даваат мислење без да се устручаваат и без да се плашат дали ќе бидат етикетирани како "црвени" или "плави". РЕСПЕКТ за Милчо и двај чекам новости за неговиот најнов проект "Sunshine".

SHOOT  
Cousin  
SHO

- > Почитуван г-дин Манчевски,
- >
- > Досега не задолживте во наследство и со аманет да чуваме,
- > да негуваме и да пренесуваме на нашите поколенија, три филмски
- > велемајсторски ремек дела!
- > Благослови Госпoде да би ни се множиле! Вам да ги создавате, оти
- > сте создаден искон и извор за навек! Нам за да учиме како да
- > знаеме, да можеме, да имаме, да сакаме и да памтиме!
- >
- > Ви пишувам заради последниот Ваш филигрански бисер што ни го
- > подаривте за, пак, да не има секаде и секогаш, безвремено! Ви
- > честитам за едноставната совршеност, што повторно ја
- > направивте уметност! Ви честитам на виртуелноста со која го
- > создадовте спотот за Македонија! Сите безвременски белези на оваа
- > Библиска земја само Вие ги собравте во приказна, полна со
- > топлина, убавина и љубов!
- >
- > Горда сум, радосна и на Бога благодарна, што Ве имаме! Тажна
- > сум, зошто се уште сите не можеме да Ве препознаеме!
- >
- > Ви се поклонувам!
- >
- > Со почит,



· Sep 16

Знаеш зошто Тони Михајловски не игра во филм на Милчо Манчевски?  
Оти не е глумец

[View translation](#)

RETWEETS

11

FAVORITES

2



Dear Sir,

In your article of Saturday, 22 April, 2000, and editorial of the same date, you quoted Vesna Jovanovska to make the point that *Dust* was not a Macedonian coproduction.

We would appreciate the opportunity to clarify that statement and to express our indignation, given that we have financed the first large budget international film by a Macedonian director, which - we would humbly suggest - is a rare precedent.

*Dust* is a formal and contractual partnership between Macedonia, Britain, Germany and Italy, governed by the European Convention on Cinematographic Production. The Ministries of Culture in Germany, the UK and Italy have been happy to endorse Macedonia as their creative and financial partner in the case of *Dust*, which - again - is a rare precedent, and which is fully recognized in the credits of the film and in all advertising.

We fully appreciate and support your concern to ensure the Macedonian status of *Dust*, which is one of the largest films to be supported by EU funds this year. We would again point out that this status is fully acknowledged by the German, British and Italian authorities.

We humbly suggest that *Dust* places Macedonia and Macedonian culture firmly in the public eye on the world stage, as well as ensuring a significant inward investment by EU partners into the Macedonian economy, in order to make this remarkable and world-class film. The EU partners have fully recognized the DM 10M investment of the Macedonian Ministry of Culture, by matching it with over DM 10M of British, German and Italian investment. //END

In addition, allow us to remind you and your readers that *Makedonija Denes* on several occasions published erroneous information about *Dust*. On 20 September, 1999, your columnist Darko Markovic claimed that the Ministry of Culture transferred US\$3,000,000 into the account of Mela Stanice on behalf of *Dust*. On 18 September, 1999, Aneta Sijakova wrote that *Dust* will star Robert De Niro and Joan Woodward, and that the story line deals with the Manaki brothers. On 17 May, 1999, you wrote that *Dust* is about Miss Stone. None of the above is true. As far as the US\$3,000,000 goes, it would be helpful to see a document corroborating the alleged transfer. Your paper published no corrections nor apologies.

*Dust* is as much of a coproduction as was another film by Milcho Manchevski, *Before the Rain*. This film dealt with a Macedonian theme, was written by, directed by and starred Macedonians, and most of it was shot on Macedonian territory. Macedonia participated in *Before the Rain* with 7% of the total production cost. The Macedonian government contributes 5% to *Dust*.

*The fact is that the film is not under the Convention - but fully acknowledged Macedonia - that is for the Minister, rather than something for the release - I suppose?*

*The fact is that the film is not under the Convention - but fully acknowledged Macedonia - that is for the Minister, rather than something for the release - I suppose?*

*from film festival*

*as with Du*

28. 09. 1983



А, „ПРАШИНА“ НЕМА ДА БИДЕ МАКЕДОНСКИ ФИЛМ  
ЈОВАНКА БРОЗ: ЖИВОТ ВО БЕЛИОТ ДВОРЕЦ  
СФИЦИЈА 3 СФИЦИЈА 22 СФИЦИЈА 24

# Милион марки во „Прашина“

Јован ФРАНГОВСКА

„Луѓе што се вештачиле со такви предности, треба да бидат поддржани и да се покаже разбирателство за нивната работа“, изјави неодамна министерот за култура Љубен Пауновски за досегашниот ангажман на режисерот Милчо Манчевски најуваќи дека *Маведонија* за најновото филм на Манчевски „Прашина“ издвоила еден милион германски марки. „И покрај тоа што многумина, веројатно, ќе имаат забелешки, Министерството, поради заслугите на Манчевски и во знак на поддршка, сепак седила ти исплатила однатрѓ“, рече Пауновски. Учесството на Македонија во снимането на „Прашина“ е проект што го поддржа уште претходниците на Пауновски, Димитар Димитров, минавната година, која беа исплатени 500 илјади марки на сметката на новото филмски проект на Манчевски. Пауновски дури објави дека пред десетина дена во Министерството за култура ситноло ишло со благодарност од британскиот продуцент, Сјамон Перу, во кое „Британски екран“ се заблагодарила за финансиското учество на Македонија во оваа копродукција.

Поради широкото внимание, посебно на „Прашина“, иако, со оглед на огромниот успех на нејзиниот претходник „Пред дождот“, сепак рабифицирано и логично, вестта дека Македонија не е официјален копродуцент на новиот филм на Манчевски (доколку е првостепен), е - постоје од политички.

# РАЗГОВОР СО ВЕСНА ЈОВАНОВСКА, КОПРОДУЦЕНТ НА ФИЛМОТ НА МАНЧЕВСКИ Македонија, за жал, не е официјален копродуцент на „Прашина“

Од Њујорк за „Македонија денес“, Искра Ефимова

Работата на „Прашина“ е осми проект на Јовановска и таа, вели, одлично се чувствува што работи на филмот на Манчевски, но жално што Македонија не е вклучена во официјалниот копродуцентски принцип на работа, поради неединакостите меѓународни односи.

▲ Како влезовите во овој проект?  
Во декември 1998 година еден германски продуцент ми се јави и ме праша дали го знам Манчевски. Тогаш ја добив информацијата дека некоја италијанска продуцентска куќа се подготвува да го снима филмот и дека бараат германски копродуцент. Тие ми го пратаја сценаријот, кое е едно од најдобрите сценарија што сум ги прочитала во целата моја кариера. Со Милчо се договоривме да бидеме партнери

По завршувањето на снимањето на „Прашина“, во Њујорк, непосредно, пред заминувањето за Македонија, Весна Јовановска, во италијанско Македонка, која живее и работи во Келн, каде има формирано своја продуцентска куќа „Ена филм“,

во „Прашина“, а работата се дефинираше откако ги најдовме италијанскиот продуцент Доменико Прокаци и Крис Оти како англиски продуцент. Во мај минатата година веќе имавме собрани средства од сите овие продуценти, како и од Министерството за култура на Македонија.

Како функционира Вашата продуцентска куќа во Германија?  
„ЕНА филм“ работи

свetsкиот филмски пазар. Премнерно ќе биде прикажан во Кан, на 13 мај. Филмот има многу интересна тема. Се работи за една млада жена, која има повеќе килограми, но нејзиниот проблем го решава така што се поврзува со жени што го имаат истиот проблем. Сите заедно решаваат да вежбаат сумо борење. На крајот од филмот се натпреваруваат со мажи сумо-борци од Јапонија и нашата девојка ќе ја освои првата

име сите локации каде што сакаше да снима. Снимање и во црквата Тринити. Во неа никогаш никогаш досега не снимал, а прекрсна е. ▼ Ревизијата сите коментари за филмот велат дека има одличен каasting. ▲ Дали ние и другите продуценти се консултиравме за актерската екипа? ▼ Ние бевме вклучени во каastingот. Но, Милчо има толку добро око за тоа, што навистина, немаше нужност да се мешаеме. ▲ Што работи сега екипата? ▼ Сега е во Македонија, каде се подготвуваат костими и локации. Починавме со подготвувачките и во Германија, каде ќе бидат снимени интервјуата на сцените што се снимаа тука, во Њујорк.



# МИЛЧО, КАДЕ СИ?!

Зошто во Македонија не може да се снимат филмови? Како е можно низ толку години творење да не се дојде до специфична продукција, до креативна творештва. Каде е тесното грао во нашата во сферата кон никакво да потечат или се расиркуваат понаде во нивот?!

Децември 1955 год. во Пула се јавува „Воскресање на мртви“ во режија на Франсо Штитали и про изведство на „Вардари филм“ и тоа е прво во јавноста во официјалниот југословенски простор околу во програмите на фестивалите во светони на филмот, прва појава на македонскиот филм во тие зовоци. Не постојат случаи каде нешто бевејин е особено битно што резултатот е пронаоан на други филмски школи, гости, карактеристика на периодичниот период и веројатно што од првичните сврх на македонскиот филм.

Оттогнан по дојаво, особено во периодот до социјалистичките години, има македонскиот филм под форма на режисери професорите Мила Стаменовиќ — „Под исто небо“ (1964), „Жега Митровиќ со „Мис Стој“ (1959), Бранко Бајер — „Трите Анг“ (1960) па „Каде во дождот“ со Вилан Селениќ во 1976 г. се до Ватрслава Манаева во 1977 со „Македонскозвондел од половот“. Нивно то ангажирање е своенантно по постојанство на режисерскиот кадар кој треба да овозможи создавање професионален кадар преку кој би дојдеа нивната (демонстрацата). За жал, се отизио во фаворите. Наведените имаа некогаш не направиле првот филм кој на Пула би прилекол барем ин

мани, а да не забораваме дека имаме како Штитали со други прокети биле и воковани наградување. Хонорариите ја соодветно предиспозитија дека во македонските филмски се уметничка без кои резултатите, дека тие филмови се редовно створале патетични и сит. Сега тоа, онако дојде во нешто што во импулсите на тој период како „романтизација новостива“.

Македонскиот филм војде е во уште поголема криза која трае од средината до социјалистичките, а особено во последните пет години. Зошто? Постојат само неколку примери кои можат да се нарекат македонски филмски режисери и тоа: Дунавот рие Османли, Александр Гуринков, Бранко Гајовиќ и Кирил Петковски сите останати екскурзиванти — во играните филм како Коле Ангеловски, Столе Попов, Лубиша Георгиевски или Трајче Попов ќе останат забележани само на платите спавале, никако и во нивните себизања. Станува Петковски со „Ужана патека“ требале да биде пререпрентица, почеток на период кога работата во својство не ја зомат млади автори. Но, катстрофа од јазовата „Јужна патека“ која оштетила може да добие нива да каже салите поради нива што слаботи квалитет, соодветна една надарбачија дрва дрва е Милчо Манчевски. Големот по

чијајал Карен Пенковски автор на сонато најдобриот македонски филм „Прво семе“, со сите дигите два прокети „Јад“ (1973) и „Оловна брига да“ (1980) стави точка на своето творештво и мал соод ствни принаше: во што се отури тивок пат? Македонија никако не може да обезбеди конте нураниа продукција. Тоа е прамано со недостаток на средства и слично што е само симбол ниво кој ако се знае на пример минутаоточнакоста и доволната материјал на ситуација.

### Кој прави филм?!

Постојат две куќи кои можат и смеат да направат филм: „Вардари филм“ и „Македонија филм“ и нивниот од нива нивниот прокети кој би претстапувал Републиката на Пирканот фестивал нива та година, а ако работите радикално не се променат, нема да имаме прот стивни на славната година. Во филмот ја филма ова продукција лекако нивно полове од три стари минижарди кои се не искористени и потенцијал за два или три играни филма но, не востан различни начини тие да оти даде онако како што и се наменети — нај сити кои имаат потот, конкретен прокети. Ако знаеме, а знаеме, дека немаме филмска традиција во смисла на квалитетни режисорски или нивни кои сепосати би работеле и со година би фигурираше на филмот, дека немаме филмски артисти, туку регуртираме театарски без филмово искусство кои на платот (виста на исплуканите) делуват баврем ниванко... па, ако се то тоа то знаеме и знае ме дека парите стојат не искористени се прашува ме: каде е застојот? Републиканот фактор на културата, Б. Пауковски

не можаме да го пронајдеме за директно да им одговориме до, тоа не е неопходно да да се соодале една црвената слика на состојбата. По позната та ситуација со грабежи те и привилгијата управа, „Вардари филм“ не е во состојба да направиме никакво прокети и на него не треба да сметаме. Ос тивнува уште само една легитимна куќа која може да го стори — „Македонија филм“. Оношто тие куќи доста правиме замислените прокети, оделни прокети и корпоративни со трети партнери („Прво семе“), „Македонија филм“ има свој оформен прокети под работно име „Мусака“ и при нивна Република на Милчо Манчевски кој би можел овозможити, малку туме во однес на сличните во филмски намени. Прокуот е оттоа што се однесува во него првот рие како режисери, чига не, пресметати ниту кинта на оваа... Проблемот е во тоа што срествата сега сега се одобрени и профирани на овој ка на „Македонија филм“ од првични кои се поима тие. Постојат заморни кои се обвинуваат да добиејат во времето бивални пробили и тогаш од втор план би се јавил некој друг и би ја свирчил работата в „Мусака“ би имала во стилот „Абе не да добро е тоа има...“. Времето не е сонско ниту треба да „Вардари филм“ да да ги консолидира редовните и на тој начин да не доловиме „Македонија филм“ да му го земе лобот. Постојат и заболешта дела ниту ќе се јави не кој друг и не бара за му се дадат пари за филм и што тогаш? Тоа гаш тој, ако има уловна, нека прави филм! НИП „Чегиче новине“, куќа која има во режисери стивана рава на производство филмови во 1974 год. под режиса на Тони Јанковски го прави „Мирко и Славко“! Значи не е штетно во тоа. При зали рава не средствата на менети за филм се првични и стопански проприник кој се состои во нив мерно овозможување средствата да се реализираат и домест ентузијазен прокети.

вањето ги доловиме, трошоците што може да се носе губитокот во работата, губитокот за кои нив кој нема да одговара; но кое оправдување веќе ќе се најде?!

### Здружување

Иднината е демократична та на југословенскиот филм му припаѓаат на здружувањето „Македонија филм“ во својот ентузијазам и тиву првично човек, идеологијата на Милчо Манчевски „Мусака“ е покренува во други места кои Републиката и работите, во моментов, се движат кон добро. Можеме ли да направиме југословенски филм во својот ентузијазам и тиву првично човек, идеологијата на Милчо Манчевски кој би можел овозможити, малку туме во однес на сличните во филмски намени. Прокуот е оттоа што се однесува во него првот рие како режисери, чига не, пресметати ниту кинта на оваа... Проблемот е во тоа што срествата сега сега се одобрени и профирани на овој ка на „Македонија филм“ од првични кои се поима тие. Постојат заморни кои се обвинуваат да добиејат во времето бивални пробили и тогаш од втор план би се јавил некој друг и би ја свирчил работата в „Мусака“ би имала во стилот „Абе не да добро е тоа има...“. Времето не е сонско ниту треба да „Вардари филм“ да да ги консолидира редовните и на тој начин да не доловиме „Македонија филм“ да му го земе лобот. Постојат и заболешта дела ниту ќе се јави не кој друг и не бара за му се дадат пари за филм и што тогаш? Тоа гаш тој, ако има уловна, нека прави филм! НИП „Чегиче новине“, куќа која има во режисери стивана рава на производство филмови во 1974 год. под режиса на Тони Јанковски го прави „Мирко и Славко“! Значи не е штетно во тоа. При зали рава не средствата на менети за филм се првични и стопански проприник кој се состои во нив мерно овозможување средствата да се реализираат и домест ентузијазен прокети.

Новот уметнички директор на Градскиот капа, Ацо Дуковски, жали за изјавената шалка кој не во нивна во нивна тиванскиот пат, да проли даме со вистинските филмски очии работите и ориентирајќи се според квалитетот, а не според нивната пошванки мерила. Се работи за рамни кои ги постават луѓе со години во ротацијата по раковолните места, луѓе кои го доловиме плагитатот со „Оловна брига да“ кои се редовни журни на, театарските од филмот, луѓе кои пред се кој пропаѓаат прет ди скрето најјакнуваат нешто добро, изворедно луѓе, за потоа да одби ват сокаво разговор со познатото: немаме време, професорите немаат време што? Со некоја или нека пронаоција по режиса на „Првичниот кош“?

Заболува кога на собирите на југословенските филмисти нивој ќе праша кинта театарските од филмот, луѓе кои пред се кој пропаѓаат прет ди скрето најјакнуваат нешто добро, изворедно луѓе, за потоа да одби ват сокаво разговор со познатото: немаме време, професорите немаат време што? Со некоја или нека пронаоција по режиса на „Првичниот кош“?

Заболува кога на собирите на југословенските филмисти нивој ќе праша кинта театарските од филмот, луѓе кои пред се кој пропаѓаат прет ди скрето најјакнуваат нешто добро, изворедно луѓе, за потоа да одби ват сокаво разговор со познатото: немаме време, професорите немаат време што? Со некоја или нека пронаоција по режиса на „Првичниот кош“?

28. 09. 1983



## РЕАГИРАЊА, втор дел — „МИЛЧО, КАДЕ СИ?“

# ЕВЕ СУМ, И ДОСТА!

Во врска со текстовите објавени во „МЛАД БОРЕЦ“ бр. 14-ти и 14 28 во кои на толемо се корист моето име (и презиме) како аргумент во изнесување то ставови и во политиката која се разви, би сакал да се оправдам од целиот случај. Свесен сум дека бавене со јав на професијата значи изложност на субјектот (т.е. — мене) на анализи и јавни истази или — со други зборови на авлекање во осцилите до сто еден и назад. По претенциозноста во презентирањето на ставовите малициозноста и дезинформирани носта не сакам да бидат поврзани со

моето име. Доколку некој сака да изнесе сува ставава за македонската кинематографија или за нејзини филмови, на дури и доколку сака да полемизира по тие прашања, има право да се користи со моето име, но чувствувам дека и јас имам право да се оправдам од сите вакви злоупотреби не сакам да заведувам во точноста и во намерите на овие текстови, сакам да се дистанцирам од истите. Моја единствена намера е да правам филмови. Ако може, се разбира.

МИЛЧО МАНЧЕВСКИ

ДРАГАН ПАРЛОВИЌ

И  
Н  
Т  
Е  
Р  
В  
Ј  
У

## МИЛЧО МАНЧЕВСКИ, ФИЛМСКИ РЕЖИСЕР

Деновите сме сведоци на јавна дебата и пре-дукувања помеѓу филмските работници во земјава кои се поделија околу изборот на директор на Филмскиот фонд, по редовниот конкурс, откако заврши двегодишниот мандат на досегашниот директор Дејан Илиев. Се појави втор кандидат што предизвика медиумско внимание, шпекулации, новинарски коментари, СМС закани, петиции, писма до премиерот и до министерката за култура. Како главен виновник, според поголемиот број реакции за евентуалното неизбирање на досегашниот директор, е посочуван режисерот Милчо Манчевски. Од неодамна Манчевски е член на Советот на министерката за култура Елизабета Канческа - Милевска, а во Македонија работно престојуваше снимајќи го рекламниот спот за Владата за туристичка промоција и афирмација на Македонија на Си-Ен-Ен.

■ Деновите се изначитавме, изнаслушавме повеќе обвинувања за вашето работење, мислење, влијание во културата во земјава. Бевте наречен државен режисер, термин што не сум го чула одамна, па какво е тоа чувство да се биде државен режисер?

- Државничко. Ако на оваа држава баш толку ѝ треба режисер, ќе бидам државен режисер. Иако повеќе би сакал да бидам државен хирург или државен астролог. Држава се луѓето што ја сочинуваат, а мене ми се милни тие луѓе, дури и кога сакаат на комшијата да му цркне козата. Што да правам ако некој е сомничав кон сопствената држава и повеќе би сакал да работи за туѓа. Моите проекти ги финансираат и државни и приватни институции во Британија, Италија, Франција, Германија, Бугарија, Шпанија, во САД... па дали сум нивни државен режисер? Моите проекти ги финансираа сите наши влади досега поради вредноста на проектите и поради успехот што проектите го постигнуваат, но и поради ефектот што тие влади процените дека проектите ќе го имаат за оваа култура и за оваа земја, а не поради мојата припадност на една група или на друга. Дали тие што ме нарекуваат "државен режисер" се антидржавни режисери или режисери без земја, како оној несрекен Џон?

Јас од тука заминав пред 23 години затоа што ме наоркаа луѓето на системот кои функционираа многу слично на оваа хајка денес, и со тоа ми направива услуга, ме натераа да се докажам онаму каде што не е важно кој е чииј ре-



■ Пред формирањето на Филмскиот фонд, Македонија произведе четири филма во една година. Оттогаш наваму нема ниту еден филм. Нула

жисер. Зошто сега би станувал државен режисер? "Пред дождот" воведо светски стандарди тука. Пред "Пред дождот" во Македонија немаше копродукции и многу малку наши филмови патуваа на светски фестивали (а камоли да победат) ниту беа дистрибуирани во светските кина. Во филмската дејност Македонија стана дел од Европа.

Немам намера да се извинувам ако некому му ги нарушувам провинциските стандарди и комодитет. Поради ситни араамски интереси и од трескавична завист се прави хајка. Мислат дека ако мене ме исплукаат, ќе го свртат вниманието од нивното некомпетентно и корумпирано раководење со државни пари и неспособност да направат дело кое ќе биде релевантно.

Само да ве исправам - ние не сме сведоци на јавна дебата. За дебата треба две мислења. Во брањене на фотелја, мене ме спомнуваат и имплицитно и експлицитно, ама ова е првпат некој од медиумите да ме праша за оваа работа, дури и кога зборуваат за она што јас, наводно, го мислам или правам.

■ Јавно, а и по медиуми беше речено дека вие ставате свој човек во Фондот, се мисли на Бранко Петровски, противкандидатот на досегашниот директор, и со тоа бевте обвинет дека целата моќ оди кај вас, дека ќе е тој ваша продолжена рака. Дали Бранко Петровски е ваш човек?

- Мене не ми треба "мој" човек, ниту продолжена рака, ниту таква

# СТВАРНО

■ Испаѓа дека не смееш да имаш мислење кое не е поддржано од партија или од банда

# многу сум ѝ болел

моќ. Доволно си постигнувам со овие две раце и една глава. Така може да размислува само ум кој доаѓа до власт и пари преку нечесни игри "мој човек - твој човек". Јас не стојам зад човек туку стојам зад програма. Ја кажувам вистината и кога немам ќар од тоа. Министерството за култура ме праша за мислење со тоа што ме замоли да членувам во Советот за култура, и јас го дадов моето професионално мислење кое се потпира на огромно меѓународно искуство во врвот на филмската индустрија, уметност и образование. Моето мислење е дека програмата која ја предложи Бранко Петровски како кандидат за директор на Филмскиот фонд е добра програма. Неговата програма - ако се спроведе како што треба - нема да дозволи да поминат две години и да се потрошат големи др-

жавни пари без видлив ефект. Верувам дека тој нема да дозволи во Управниот одбор на Фондот да седат некалфикувани луѓе или луѓе што не ги исполнуваат условите на конкурсите со кои биле назначени, а да бидат поставувани само затоа што се нечии другари и братучетки. Според неговата чесна работа во минатото, според тоа што стои добро со сите филмации и според тоа како ја застапуваше Македонија пред Еуроимаж, јас верувам дека ќе работи транспарентно, а не по системот "мој човек - твој човек". Верувам дека тој нема да дозволи да се финансираат филмови кои немаат врска со Македонија или државата по трет пат да дава пари за исти проекти, стари по 15 години. Верувам дека нема да се ветуваат пари пред завршени конкурси, и верувам дека кога ќе се доделат парите, филмовите ќе бидат завршени.

ни. Кога јас би бил на нивно место, не би бил толку љубоморен и исплашен. Зборуваме за возвишени работи, естетика, совети, фондови и оскари, а вamu добивам закани дека ќе ме тепа мијачка рака. Можеби на црвениот килим.

Да повторам, што ќе ми е мене продолжена рака? За моите проекти си конкурирам со дело и со минат труд. И онака моите проекти прво беа поддржувани од странски партнери, а потоа од нашето министерство. Сите мои три филма заедно ја чинат Македонија помалку од некои поединечни домашни филмови кои имаа многу послаб ефект (во "Пред дождот" Македонија учествуваше со 7% од буџетот, во "Прашина" со 5%, во "Сенки" со 45%). Каков државен режисер ќе бев со ваков скор?

Зар си немам поаметна работа одошто да одлучувам за туѓи проекти? Ниту сум го правел тоа ниту ќе го пра-

внувам во иднина. Тоа е тешка работа, и не ми завидувам ниту на сегашниот директор Дејан Илиев ниту на идниот.

другарска, и роднинска линија, без да ги исполнат условите на конкурсот на кој победиле, а потоа не биле на висина на задачата? Или луѓе што од оние првите добиле матни зделки, па се плашат дека ќе се види оти не се чисти работите? Или оние што сум ги вработувал, а тие се покажале недоветни? Глутници.

Се надевам дека поминало сталинистичкото време на лепење етикети. Има два начина на лепење етикети: или прво ќе ја лизнеш етикетата, па ќе ја залепиш на човек, или, пак, прво ќе го плукнеш човека, па ќе му ја залепиш етикетата. Ти мене олигархија, јас тебе анархолиберал, ти мене бугараш, јас тебе информбировец. Ајде да зборуваме за делата. Пред формирањето на Фондот, Македонија произведе четири филма во една година. Оттогаш наваму нема ниту еден филм. Нула. Тоа не е етикета, тоа е факт. Маке-

тема, се прибегнува кон етикетирање и влечење низ калта. Испаѓа дека не смееш да имаш мислење кое не е поддржано од партија или од банда.

Испаѓа дека ако не можеш да се справиш со мојот став или ако имаш право да криеш, најдобро е да потплатиш луѓе, да се заканиш со тепање и да ја смениш темата, па да ме наречеш олигарх, кодош, арамија, манипулатор, популист, србман, педер, оросија...

Јас се ставив на располагање колку што времето ми дозволува и сакам да отворам четири теми: да придонесам културата да биде натпартиска, да се помогне во културата да има подобро менаџирање, да се изнајде вистинскиот баланс меѓу врвна и масовна култура и да се стимулира космополитска уметност која, во најдобар случај, ќе влече корени од оваа традиција. Во Советот има врвни интелектуалци, и добро е што некој ги прашува за мислење. Јас дури предложив и дополнителни луѓе за во Советот, но моето мислење беше одбиено. Мислам дека ако овој совет чесно и вредно работи, може многу да придонесе.

**■ Имаше многу муабети и околу сивањето на спотот за Македонија на Си-Ен-Ен. Многу пари потрошени, а не се знае ефектот. Како ги објаснувате ваквите рекламни кампањи на владите од светот?**

- За муабети има време оној што не работи. За жал, јас не го одредувам ефектот од кампањите; јас режирам филмови и реклами. Реклама за канал како Си-Ен-Ен подразбира одредени високи стандарди, и затоа обично чини многу. Не можете да се тркате на Формула 1 со фико. Верувам дека има повикани луѓе што проценуваат каков ќе биде ефектот. Веројатно постојат испитувања за ефектот, и веројатно се покажало дека тој е опшилв на долги патеки. Факт е дека скоро секоја земја која сака да го развива туризмот, мора систематски да вложува во реклама, и тоа го прават безбројни земји - од Тајланд до Перу, од Ирска до Индија, од Азербејџан до Грција. Не се белки сите тие луѓе? Само, за да има ефект, рекламата мора да се врти доволно често и на вистински места, и мора да биде поддржана од добра инфраструктура, од патништа, информации, добро угодностелство, евтини летови, координирани туроператори...


**■ Се прашувате ли некогаш дали има смисла да се работи овде со толку многу душмани?**

- Големо е искушението да се работи во странство, а тука да се доаѓа само на мезе, ама, напротив, штом тие пис луѓе се потресуваат, знам дека правам нешто добро.

**■ Како човек што нема заслуги колку вашите да успее да истера нешто докрај во Македонија?**

- Е, јака му душа.

**Марија Зафировска**  
Фото: О. Теофиловски



**■ Дали тие што ме нарекуваат "државен режисер" се антидржавни режисери или режисери без земја?**

Во крајна линија, не сум јас тој што назначува. Јас само го давам моето стручно мислење за функција која е испразнета оти мандатот е истечен. Нека се разгледаат ефектите од досегашната работа, како што направив јас, па нека се донесат транспарентни одлуки. Не е фотелјата крај на светот. Ке му истече и на идниот директор мандатот, па ќе видиме што сработил.

Е, сега, вистинското прашање е зошто луѓе реагираат насилнички кога јас ќе го искам моето професионално мислење? Од што се плашат? Дали ревизијата, која г. Петровски ја има најавено ако стане директор на Фондот, исплашила многу луѓе, па сега тие пласираат лаги по весници, поткупуваат луѓе, се закануваат со тепање, па дури и испраќаат смртни зака-

вам во иднина. Тоа е тешка работа, и не ми завидувам ниту на сегашниот директор Дејан Илиев ниту на идниот.

**■ Како го толкувате тоа што ве сметаат за филмска олигархија?**

- Ми станува јасно дека стварно многу сум ги болел, што би рекла другарка ми Сузана Петанческа. Ако е филмска олигархија да ве цени цел свет, да ве изучуваат по школи, да ве има во енциклопедији, да има 60.000 референции на Интернет за вас, да ја промовирате (сакале - нејкеле) оваа земја и култура, неформално да школуваат кадар кај нас, и формално во Њујорк, тогаш јас нескромно ќе кажам дека сум олигарх со таџија.

Прво да видиме кој ме нарекува филмска олигархија. Дали се тоа луѓе што дошле на позиција по партиска, и

донија не е доволно богата парите за продукција да ги трошат директори и братучетки за шетања по светот. Срамно!

**■ Прифативте да бидете во советодавното тело на министерката за култура. Какви се вашите очекувања од соработката на оваа функција?**

- Мене мојата држава (а не партија) ми се обрати за мислење кое се однесува на стратешкиот развој во нашата култура. Јас тоа го протолкував не само како чест за мене туку и како знак на зрелост на една институција, која е доволно сигурна во својата работа што си дозволува да праша за мислење, дури и ако тоа мислење е различно. Нека има дебата. Ама, еве, кога за првпат се појавува јавна, структурирана, натпартиска дебата на ваква

# Интегритетот се брани со мадиња

Како жртва се чувствува само оној што не знае ништо за животот. Оние другите, возрасните, се справуваат со ситуацијата

Белки луѓето сфаќаат дека нема голема цицка што вечно ќе ги штити, во замена за сервилност

Режисерот Милчо Манчевски заокружува еден особено продуктивен период: го заврши својот четврти филм "Мајки", спотовите "Македонија вечна" освоија неколку светски награди, а на 16 јуни во Музејот на современа уметност во Скопје се отвора неговата изложба на фотографии "Пет капки сон". Авторот, чие дело е признато за светска класика и кое на многу начини ја етаблира Македонија на светската мапа, за "Вест" зборува за уметничкиот интегритет, интелектуалците, за урбаното и стикетите.

**- Велиш дека одамна не си работел нешто со толку радост и мерак како изложбата "Пет капки сон". Каква е разликата меѓу оваа и твојата претходна изложба "Улица"?**

- Па сега повеќе ги уживам работите во животот, а и оваа изложба, исто така. "Пет кап-

ки сон" е покомплексна и повесела. Сликите не стојат самостојно, ами секоја фотографија е само дел од композиција. Секоја композиција е составена од пет фотографии кои се, на некој начин (обично формален, а не содржински), поврзани. Така се создава богата сли-

ка, и формално и содржински. И во "Улица", ама и сега, во "Пет капки сон" многу повеќе ме интересира скриената визуелност која во еден момент експлодира од секојдневјето, од прозаичното. Во композициите од по пет слики (кои се гледаат само заедно, а не како одвоени слики), се занимавам со прегратката и со рвеењето на формата и на содржината. Правење слики е многу попријатно од правење филмови, затоа што се работи со помалку луѓе, помалку техника, помалку пари. Тука можеш да бидеш и поапстрактен, а уметноста постои во оној процес меѓу

апстрактното и конкретното. Составувањето на изложбава и на книгата која оди со неа, а почнав да ги спремам пред 11 години, беше преубаво искуство и поради несебичниот ангажман на МСУ и на Зоран Петровски, кој вгради во изложбава креативни идеи и многу пожртвувана работа.

**- Во едно интервју од 1993 велиш дека ѝ припаѓаш на меѓународната урбана култура чија максима е "странец сум во секое село, дома сум во секој град". Интересна е оваа максима за твојот поглед на Македонија. Во твоите филмови ти ги откри руралните пејзажи на**

земја, и можеби беа толку импресивни оти ги си гледал со око на странец. Дали, во тој контекст, повеќето од нас сме странци во сопствената земја?

- Странци сме и во сопствената кожа, а камоли во сопствената земја. Збунети сме, не раководат страв и базични инстинкти, наместо знаење и радост. Сакам градови. Градот има што да ми понуди како интелектуален живот и како социјална слобода, а и јас нему. Убава е таа концентрација на интелектуална и креативна активност, толку многу умови и работа на едно место. Толку визуелно богатство, сè што гледаш околу тебе е создадено од човечка рака, подарок за заедницата. Убава е и можноста да бидеш анонимен, а опкружен со луѓе. На планина сакам да одам на гости. Еден ден кога ќе бидам повеќе во допир со природата, а помалку со општеството, можеби ќе имам повеќе да ѝ дадам на планината, па ќе одам да живеам на планина. Засега, Њујорк ми е тамам.

- Индустрискиот дух, чија одлика е манипулацијата и калкулацијата, го завладеа практично секој сегмент од творештвото во светот, без оглед дали станува збор за корпоративна контрола или за контрола на филмски студија или фондови и слично. Како уметникот денес да си го одбрани интегритетот на своето дело?

- Со маѓиња. Интегритетот се брани со маѓиња. И со дело, уметничко и човечко, со отвореност, со доблест, а најмногу со жртва: со откажување од комфор, од пари, слава и од титули. Загадувањето на човечкиот дух, што го прават корпорациите и државните бирокрации, е полошо и од загадувањето на човековата средина, полошо дури и од тага и од сиромаштија, затоа што води кон тупост, себичност и тивко умирање. Те учи да се потпираш врз манипулација која те оточувачува и која нема крај. За мене борбата против корпорациите и државните бирократи е како борба против поробувач од учебниците. Св. Горѓи против корпорациите. Во Амери-

ка, после кризата која ја предизвика дерегулацијата на Реган и сеопштото лакомо однесување на луѓето и, особено, на корпорациите, се појави многу незадоволство поради финансиските проблеми. Ова е најголема криза од Големата депресија наваму. Многу луѓе останата без работа (невработеност над 10 отсто), а должината на невработеноста е досега невидена. Милиони ги загубија пензиите и куќите.

Постои голема лутина кон состојбата и кон олигархијата, и добар дел од политичарите што се на власт губат во прелиминарните и вонредни изборилани и годинава. Ама таа лутина кон постојниот финансиски, а со тоа и општествен систем, не доведе до суштинско преиспитување на вистинските при-

вите зборови и постапки.

А корпорациите кај нас, бeлјата кај нас е што сите се шпалакме во таков невиден конформизам каде што е тешко дури и да објасниш дека постој можност да имаш став (јасен и отворен став, а не сеирциски муабет, маскиран под сервилност), зад кој стоиш и по цена на конфликт со посилните корпорации или институции. А овие наши т.н. корпорации, кои се ситни и трапави, безначајни не само по богатството ами и по инвентивност или способност, баш ич не заостануваат по самобендисаност зад своите светски братучетки, како тие да ја измислиле пазарната економија, како да се Мастерс оф д јунверз од Волстрит. Најпрво ги купуваат начинот на однесување и само-

- На секоје враќање од Њујорк, а веќе 30 години патувам напред - назад, сакал - нејќел правам ресет и ребут на сликата за Македонија во главата, ја гледам со освежени очи (и со порозови очила). За жал, последниве години гледам лошотија како никогаш порано, особено по медиумите. Лошотијата не е баш некој нов пронајдок во Македонија, не е ништо ново кај нас да се кодоши братот кај валијата или од пенџере да се фрла губре (особено во туѓ двор). Ама сега ги снемуга стегите на некакво какво-такво воспитување, особено во јавното однесување. Суета ги проголта новинарите и газдите на медиумите, па од граначиња држат говори пред оние наседнати на гајби со пивце, а мислат дека прават медиумски импери. Испадна дека поради суета, неукост и ниска цена, медиумите лесно се откажуваат од тоа да бидат совест на системот, па се пуштаат во тепачка, како оние пеливанки што се борат во кал по бикини.

И Америка ги има хистеритјата, лагите и лошотијата на "Фокс њуз" и Сара Пејлин и "Ти парти" движењето, и таму има измалтретиран и изманипулиран народ, ама во таа заедница се создава и контрастежа со квалитет и мера, како еден "Њујорк тајмс" или "Пи-Би-Ес". За жал, разумната контрастежа кај нас е кривка и тивка.

- Дали се осети како жртва во медиумскиот напад, по првиот спот од циклусот "Македонија вечна"?

- Како жртва се чувствува само оној што не знае ништо за животот. Оние другите, возрасните, се справуваат со ситуацијата. Жртва можеш да бидеш ако дозволиш да бидеш жртва. Или ако ти годи да се доживуваш како жртва, затоа што така мислиш дека одговорноста ти е помала. Што народ ќе бевме, само да се лелкало. Спотовите ја постигнаа својата позитивна цел, помогнаа за ова парче земја да се зборува позитивно (еден од ретките моменти од "Пред дождот" наваму), и да почне макотрпен про-



Фотографија од новата изложба "Пет калки сон" на Манчевски

чини за ова дереде во Америка. Лутината е канализирана кон други луѓе, а ретко кон суштината на она како постапува системот, или кон сопствената лакомот и кон социопатското однесување на корпорациите. Републиканците одлично ја канализираат лутината на обичниот човек. Интересно е што Обама, кој дојде на власт како симбол на промени, настапува воздржано и релативно конзервативно, и со тоа донекаде штити статус кво. Тоа и не е изненадување, ако убаво ја погледнеш неговата платформа или изјави во кампањата, ќе видиш дека надежта оти тој ќе донесе посуштински промени била во главата на неговите следбеници, а не толку во него-

беднисаноста, ама не и ефикасаноста или посветеноста.

- Дали баш таа борба за уметнички интегритет е суштината на она што се вика ангажирана уметност денес?

- Ангажираната уметност е како порнографија, те дразни, ама нема смелост да се впушти. Секоја добра уметност е, сама по себе, ангажирана, оти е против статус кво и против човечка глупост.

- Последниве две години јавниот збор во Македонија се одликува со еден сè повалкан говор на омраза. Дали е тоа одраз на негативната себеперцепција на народот тука, или тоа само така се артикулира во медиумите, и како такво се проектира врз народот?

Испадна дека поради суета, неуконост и ниска цена, медиумите лесно се откажуваат од тоа да бидат совест на системот, па се пуштаат во тепачка, како оние пеливанки што се борат во кал по бикини

цес на привлекување странски туристи. А, патем, и поможнаа во создавање на убаво чувство за себеси, нешто што очајно ни фали. А, да, и освоија повеќе меѓународни награди во своја конкуренција од сите други спотови и реклами снимени во Македонија од 1903 наваму - заедно.

Многумина немаат чувство за колективно добро, па една ваква убава идеја како што е туристичката промоција на Македонија, ја користат за валкани политички пресметки. Има цела класа политички оперативци и квазиинтелектуални амеби кои не можат да поднесат што веќе не ги играат, па затоа сега претаат и пискаат како мачиња фрлени во огин. А има и завидливци. Да сум на нивно место, можеби и јас ќе бев завидлив.

**- Зошто новиот филм "Мајки" (со претходен наслов "Како бебе") го снимаше ре-**

**чиси во апсолутна анонимност?**

- Поубаво вака, на раат. Тивко, со прекрасни луѓе. И одлични професионалци. Јас поубаво искуство во продукцијата досега апсолутно не сум имал. И како резултат, ама особено како процес. На уметничкото дело не му треба шумбуш. Циркус им треба на холивудските проекти (благонаклоно, ама несоодветно наречени филмови), кои постојат благодарение на публицитетот, а не благодарение на креативен набој.

Во моите четири долгометражни филмови досега (тука не ги сметам кратките форми, спотови и слично во Њујорк) европски и американски компании и држави имаат вложено околу 14 милиони евра. Голем дел од тие странски пари се потрошија во Македонија, за филмски работници, глумци, локации, за превоз, градба, хотели, транспорт, храна, за телефони, итн., итн.. Ова е повеќе не само од она што како копродукција го имаат внесено во Македонија сите наши филмови заедно досега, или целата наша култура досега, туку е повеќе и од целокупните странски инвестиции во некој наши индустриски гранки од 1945 до денес. Мене ми е примарно да се направат вредно уметничко дело, ама како нусподукт добро е и да ѝ се помогне на локалната економија, и да се искористува локален кадар. Десетници и десетници филмски работници се школуваат на овие големи меѓународни продукции. Можеа многу повеќе, во Македонија донесов да работат врвни професионалци и оскаровци - Бери Екројд, Дариус Конци, Дејвид Манс, Марио Микисанти, Фабио Чанкети, Ник Гастер, Жаклина Стојчевска, а, за жал, од филмските студенти на ФДУ скоро никој не дојде да гледа и да учи.

Кога јас бев студент или почетник, ќе платев со суво злато да гледам и да учам од некој голем професионалец како луѓево, а камоли некој да ми ги донесеше во забота Македонија да ги гледам на дело. Додуша, за жал, моите искуства и со постарите филмски работници се слични. Многумина од нашите филмски менаџери се за никаде: не само нес-

пособност, ами и криминално однесување. Некои наши продуценти ги фативме со рачето во туѓ џеб, па беа отпуштени и тужени.

**- Прашање е дали воопшто Македонија во овие 60-ина години имала интелектуална сила која била спремна, од името на јавниот интерес, не само да биде коректив на власта туку и да одолева на политички притисок?**

- Од авион се гледа дека одговорот е не. Прашањето е дали импотентна интелигенција е логичен одраз на една сеопшта култура на сервилност или е во прашање тоа дека во овие 60-ина години оние политичари што се разликувале од своите колеги по тоа што сметале дека знаат нешто латиница, се прогласувале за интелектуалци и си играле академии, институти, универзитети и колумнисти.

**- Пред две години во "Дневник" имаше колумна насловена "За грчката учена - Не е во прашање името на државата, туку на народот", која ја заврши со следниве зборови: "Имаме избор меѓу: (1) менување на името на државата, народот и јазикот, и (2) прием во ЕУ. За жал, сè друго се многу зборови, кои на крај пак не враќаат на истиот избор. За што ќе се одлучиме?" Што мислиш, дали по 20 години преговори со Грција, македонската јавност навистина знае кој е нашиот избор во овој спор?**

- Изгледа дека македонската јавност дури сега полека си признава какви се вистинскиот избор (и вистинската мотивација не само на грчките политичари туку и на евроатлантските бирократи), и од таму оние реакции на граѓаните во анкетите. Како што викаат, можеш сите луѓе да ги лажеш некое време или можеш некој луѓе да ги лажеш целото време, ама не можеш сите луѓе да ги лажеш цело време. Небаре полека оваа заедница ја вади главата од песокот. Белки луѓето сфаќаат дека нема голема цицка што вечно ќе ги штити, во замена за сервилност. Инаку, кога веќе зборуваме за името, мислам дека доста е занимавање со името по цел ден, треба да се засукаат ракави, да се работи. Има многу поважни работи.

**- Неодамна на Јутјуб се появи твоје интервју од пред неколку години, во кое авторката сега те претставува: "Милчо Манчевски како етноцентричен патриот или, пак, космополитски универзалец". Се препознаваш ли во овие етикети?**

- Како и секоја етикета, содржат доза на навреда. Шел возрасен живот поминав по свет, работам и живеам со луѓе од секаде. Моите пријатели имаат на десетина различни мајчини јазици. Во моите екипи секогаш има луѓе од петнаесетина држави, филмовите се финансирани од разни земји, имам студенти од - досега - шесетина држави од сите континенти. Моите филмови се гледаат и се изучуваат во повеќе држави отколку тие што би ме нарекле етноцентричен умеат и да набројат.

Ме интересира критериум и квалитет на светско ниво, она што повеќештото го нуди како интелектуална и естетска наследство и она што ти можеш да му го понудиш. Денес, и онака за граници зборуваат само оние на кои умот им е во 19 век. Арно ама, сето тоа не значи дека сакам да се откажам од своето достоинство. Базично човечко право е како ќе се нарекува. Не гледам зошто да бидам навредуван. Доколку кај нас би немало дилема околу тоа дека се исплати да се понижуваш во замена за пари, доколку би немало луѓе што ја прифаќаат и промовираат таа опција без докрај да објаснат како тоа понижување ќе доведе до подобар живот, тогаш и би имало многу, многу помалку притисок од надворешни политичари да прифатиме понижување. Се сведуваат работите на себепочитување. А ако себеси не се почитуваш, не ги почитуваш ни другите, колку и да си сервилен.

**- Со "Сенки" творечки, но и човечки, ти, конечно, се врати дома. Што очекуваш од Македонија?**

- Како беше она од Џон Кенеди? Не прашувај што може твојата татковина да стори за тебе, прашувај што можеш ти да сториш за твојата татковина. Не очекувам апсолутно ништо. И поради тоа ми е многу лесно. И убаво.

**Марина Косјова**

Фото: О. Теофиловски

## Не припаѓам на ниту една банда



Интервју со Милчо Манчевски, режисер, амбасадор на културата, хроничар *Човекој кој со „Пред дождот“ ја сѐстави*

Македонија на филмскојто небо, деновиве често патува.

Македонскиот амбасадор на културата по неколку месеци не е во базата во Њујорк: предава на филмски школи, учествува во жирија на фестивали, отвора изложби на фотографии. Вели не мирува, иако подолго време го нема во македонската јавност. Последните две години беше зафатен и со последниот негов филм, „Мајки“. Само со него, зад себе има 30-тина фестивали, од Берлин до Торонто, од Сао Паоло до Истанбул. Имаше и изложба на фотографии, „Пет капки сон“, и во Амстердам, и во неговиот Њујорк, и во Софија. Вонредно предава на филмската школа ВГИК во Москва. Како гледа на „Пред дождот“ од речиси 20годишна перспектива?

„Кога тргна на поход по светот, играше во 50 земји, во редовна дистрибуција во кина, на телевизија. Се печатеа рецензии на филмот и покрај нив имаше мапа на Европа, со заокружено каде е Македонија на пример во Јапонија како се изговара зборот. Тоа е факт што не можеме да го избегнеме, дали ни се допаѓа или не“, се присекава Манчевски. За филмските искуства со и за Македонија, резигнирано

констатира: „И покрај успехите на филмовите што ги работам, јас во Македонија останав аутсајдер. И среќен сум поради тоа, затоа што не се чувствувам дел од никаков културен естаблишмент. Не припаѓам на ниту една банда. Денеска ми е исто толку тешко да најдам финансии за мојот следен филм колку што ми беше тешко пред 30 години, кога дојдов тазе дипломиран од САД и кога на клоци ме избркаа од Македонија“.

Самото снимање за него е истражување. Вели моите филмови се од Македонија, а не за Македонија. Тоа се филмови за луѓе, а луѓето се секаде исти, било каде во светот. За меѓународните предизвици пред кои е исправена Македонија денес, Манчевски со коментар: „Не е лесно да си мал, при тоа и сиромашен и мораш да бидеш многу мудар, вреден, паметен, чесен и кон себе и кон сите луѓе во мала земја, за во тие меѓународни предизвици да не го јадеш стапот. Треба многу чесен, сплотен и заеднички ангажман, за Македонија да постигне нешто во тој меѓународен ангажан, за животот во самата земја да стане поубав“.


Го завршил новото сценарио за филм и размислува каде ќе го реализира, најверојатно во Берлин. Подготвува и нова изложба на фотографии, по патеките на претходните „Улицы“ и „Пет капки сон“.



И среќен сум поради тоа, затоа што не се чувствувам дел од никаков културен естаблишмент.

Милчо Манчевски

# SHC



...ne se znaeme, odnosno ne me znaesh, no jas te znam povrshno, ili preku tvoite dela (kako mnoshstvo lugje, neli?)... i moram da ti priznaam deka te sakam vo svoeto neznaenje... :-)  
...sekogash mi doagja nekoja milina....  
Ne zboruvam za chuvstva na zhena.... zboruvam za neshto drugo, za nekoja intuicija koja predizvikuva chuvstvuvanje na nekoj....  
Patem, jas se spremam za manastir... vekje i sum bila vo manastir, no sega sum povtorno vo svetot... i sekogash na krstopat zaradi nekoia nedosledna odluchnost.

# ST






### ВИДЕО: Пукајте бе, пукајте, вие сте наши деца

Објавено: 05.06.2015(2015) Прегледано: 1.029 пати.



Вие сте наши деца, следователно не сме да пукајте и да не постоите! Сега ќе си одиме, во нас има љубов. Вие сте нашето единствено дете, но избрнува нешто на полициските или спона пред влезните врати на ИРТ...

Тие не препоручуваат и не порачуваат да не чуваме, и не да бидете против нас, вие сте





Повредо од најголемите е  
 тоа што јазет генерација  
 нашоа многу брзо секој може  
 да се постигне нешто со  
 таленти и секој може  
 да подготви својата корупција  
 и семејните бизнис.

Абе обични смртници, по Милчо ли ќе плукате? Уште 100 животи нема да постигнете колку тој во еден. Пред Дождот е важен за Македонија речиси колку едно Илинденско Востание. Милчо е Бог за вас ... а не сум слушал до сега дека обични смртници можат да му судат на Бог.  
 about an hour ago · Like · 1

Беше Милчо Манчевски у канцеларија преска, се утепа од микроракне као Ристановски, ни за статист у маглага не ме вљона.  
 Collapse · 13 · 13 · 7  
 1 FAVORITE  
 5:21 AM · 13 Jan 2014 · Details

Gordosta na majka makedonija milco mancevski  
 Like · Reply · 3 March at 16:12

Ti ...nikogash poveke nema da snimish film vo makedonija  
 Like · Reply · 3 March at 20:14

Sto i da ti napisam mi zvuci besmisleno, po ova so go procitav! Fascinantno! Imam cuvstvo deka sum go doprela neboto, no i pretcuvstvo deka doprva ce mozam da trcam niz nego! Ti si navistina retkost! Te molam, so sakas prai, baraj carinja, kazi mi so mozam jas da storam za da ti pomognam, da ti olesnam,... posle seto ova i zaradi se sto doprva ti e podareno da go imas, da go napravis, da go zivees, ednostavno, nemas pravo da se menuvas! Covece, se edno kako ti zvuci, so seta pocit za tvojata skromnost i blagorodnost, no ti ne si ist kako site nas, nitu kako nas ovde nitu kako niv tamu,... ma kakov Bergman, Polanski, ili Shakespeare... do toa derezde se "izvadeni od konduri" so ne znaat ni so kogo ni so so da te sporedat,... svetskata filmska kritika i intelektualna javnost ti priznava deka si edinstven, vonseriski, bez konkurencija,...ti napisale i se potpisale! Edvaj cekam da razberam kakvi ce bidat reakciite do i po 30-ti.

Od dnoto na dusata ti blagodaram i ti cestitam!

Od srce,

Драг Милчо, Те видов пред извесно време во чаршија, во ла кања, иако сакав да ти пријдам и да те поздравам, односно испоштувам! не го сторив тоа! Јас пораснав со твојот филм... Те поздравувам иако сакав да ти дадам до знаење дека со Пред Дождот, па делумно и со Прашина... имаше големо влијание на мојот живот!!!-ама некој работи не може да се кажат нели!...поздрав

- > milcho da li se mozda
- > po nekad resite na susret sa ovbozavateljkom?
- > i ne mislim na studentkinju filma kojoj ste vi ono sto zeli da bude kad poraste,
- > mislim na onu kojoj ste vi apsolutni must have dok oseca kako raste,
- > know what i mean?
- > molim vas,
- > looking > >

Milcho Manchevski (@Milchom) · Jan 12  
 werhamana narod ne/Dustbin/potri...  
 David Wenham Russian fan page includes script pages translated...  
 to.me/2Cagbt1fy

Follow

@Milchom @Goneril43 Боже, how I loved this intriguing, incredibly clever and absolutely unique movie..!

**Milcho Manchevski** Sekogash imam samo dobro da napisam za Milco Manchevski... Na pr. Taka se saka tatkovinata. Taka se prezentira kulturata. Taka se neguvaat vrednostite itn.. A najinteresno mi e koga ke go sretnam na tocak niz poluprazno Skopje vo avgust mesec i toj se razbira ke ve pozdravi - sekogash... Toa e retkost  
 Like · Reply · 8 hrs

**Milcho Manchevski** 1 hr ·  Like Page

Од рубриката „Прашајте ги Службите“: кој тоа ја уби македонската демократија?  
 Одговор од Странките Служби: Не можеме со сигурност да знаеме, но последните зборови и' беа: „Лукај бе братучед, лукај.“

Like · Comment · Share

64 people like this. Top Comments ▾

**Milcho Manchevski** ·  Follow

Milcho Manchevski on writing/directing #srnpotsdam : delicate adjustments between script, shoot, editing. You should hear it all! @Milchom

Milco cestitki za cetvrtok. Jas sum maratonec trcav na maraton na Hvar i vecerta pred maratont mislam deka te sretnav i sakav da te pozdravam, ama bidejki sum sramezliv dodeka sobrav hrabrost ti mi se izgubi. A bas imav moznost da te zapoznaam, zdravje vo druga prilika. Ti si eden od onie poradi koi sum gord sto sum Makedonec Pozdrav.

**Milcho Manchevski** ·  28 Sep 2013

Милчо Манчевски да живееше во Битола ќе го викаа Оскаро

View translation

RETWEETS 2 FAVORITES 15

10:27 AM · 28 Sep 2013 · Details

Milcho Manchevski (@Milchom) · Mar 2  
 Big brother, malo kure.

3 4

**Milcho Manchevski**, You were mentioned in a Tweet!

**vojnovski** @vojnovski · Follow

The @washingtonpost washingtonpost.com/news/in-sight/... aptly quoting @Milchom on the complexities of (our) times.

08:58 PM · 28 Oct 14

**Milcho Manchevski** ·  Follow

@Milchom  
 ahahaaaaaaaaaaaa.....  
 6 un deficiente.....  
 nesto ti falet тебе vo tikvata...ahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Verona, Veneto

9:33 AM · 2 Mar 2015